



## ТАРИФА

за надоместоци на услуги што ги врши ТТК Банка АД Скопје

бр. 02-2675/7 од 28.3.2019 година

Скопје, 1.1.2020 година

### ПАРИЧНИ КАРТИЧКИ

#### 1. VISA парични картички

	Visa Classic Debit - дебитна картичка	Visa Classic Credit - кредитна картичка	Visa Business Debit - дебитна картичка	Visa Business Credit - кредитна картичка
Годишна членарина за основна картичка	без надоместок	1.200 ден. на 12 месечни рати	/	/
Годишна членарина за основна картичка за корисници што се приматели на плата преку ТТК Банка	без надоместок	600 ден. на 12 месечни рати * без надоместок за првата година за одобрени кредитни картички по поднесени апликации во промотивен период од 26.11.2018 година до 31.03.2019 година	/	/
Годишна членарина за основа картичка во наредните години	/	1.200 ден. на 12 месечни рати	/	/
Годишна членарина за основна картичка за корисници што се приматели на плата преку ТТК Банка за наредни години	/	600 ден. на 12 месечни рати	/	/
Годишна членарина за остварен промет во трговија над 100.000 ден.	/	без надоместок	/	/
Годишна членарина за остварен промет во трговија над 150.000 ден.	/	/	/	Без надоместок
Годишна членарина за дополнителна картичка	- 200 ден.	-600 ден. на 12 месечни рати	600 ден. на 12 месечни рати  *без годишна членарина во првата година	2.400 ден. на 12 месечни рати (за картички без кредитен лимит 600 ден. на 12 месечни рати)

Итна изработка и издавање картичка ДДВ	1.000 ден.+180 ден ДДВ	2.000 ден.+360 ден.ДДВ	2.000ден. +360 ден.ДДВ	2.000ден. +360 ден.ДДВ
Барање за реиздавање картичка пред истекот на рокот на важност на картичката	300 ден.+54 ден. ДДВ	300 ден.+54 ден. ДДВ	300 ден.+54 ден. ДДВ	300 ден.+54 ден. ДДВ
Реизработка на картичка поради губење, кражба или други оштети на картичка ДДВ	300 ден.+54 ден.ДДВ	500 ден.+ 90 ден.ДДВ	600 ден.+108 ден.ДДВ	600 ден.+108 ден.ДДВ
Откажување картичка во процедура на изработка на картичка ДДВ (за прво издавање)	300 ден.+54 ден.ДДВ	500 ден.+ 90 ден.ДДВ	600 ден.+108 ден.ДДВ	600 ден.+108 ден.ДДВ
Откажување картичка по истекот на рокот за откажување определен од Банката ДДВ (пред редовна обнова на картичката)	300 ден.+54 ден.ДДВ	500 ден.+ 90 ден.ДДВ	600 ден.+108 ден.ДДВ	600 ден.+108 ден.ДДВ
Откажување на изработена, а неподигната картичка	300 ден.+54 ден.ДДВ	300 ден.+54 ден.ДДВ	300 ден.+54 ден.ДДВ	300 ден.+54 ден.ДДВ
Реиздавање ПИН код ДДВ	200 ден.+36 ден.ДДВ	200 ден.+36ден.ДДВ	200 ден.+36ден.ДДВ	200 ден.+36ден.ДДВ
Промена на ПИН код на АТМ	100 ден.	100 ден.	100 ден.	100 ден.
Деблокирање на ПИН код ДДВ	100 ден.+18ден.ДДВ	100 ден.+18ден.ДДВ	100 ден.+18ден.ДДВ	100 ден.+18ден.ДДВ
Издавање изводи за извршени трансакции	- Печатење на редовен извод од трансакциска сметка (до два извода месечно) - Без надоместок - Повторно печатење на веќе издаден редовен извод од трансакциска сметка (препис) - 20 ден + 3,6 ден ДДВ	/	/	/
Преглед на состојба на сметка на банкомат	- на АТМ уред на ТТК Банка – 10 ден. - на АТМ уред на друга банка – 20 ден.	20 ден.	20 ден.	20 ден.
Неосновано оспорување трансакции со ДДВ	1.000 ден. + реални трошоци од другата банка	1.000 ден. + реални трошоци од другата банка	1.000 ден. + реални трошоци од другата банка	1.000 ден. + реални трошоци од другата банка
Трајно блокирање на стоп-листа со ДДВ	1.500 ден.+ 270ден. ДДВ(+Visa трошоци)	1.500 ден.+270ден. ДДВ (+Visa трошоци)	1.500 ден.+ 270ден. ДДВ(+Visa трошоци)	1.500 ден.+ 270ден. ДДВ(+Visa трошоци)

Деблокирање на картичка со ДДВ, претходно блокирања по налог на клиент	100 ден.+18 ден.	100 ден.+18 ден.	100 ден.+18 ден.	100 ден.+18 ден.
Прва опомена (известување) за неплатени долгови по одобрени картички над 200 денари	/	150 ден.	/	300 ден.
Втора опомена за неплатени долгови по одобрени картички над 200 денари	/	300 ден.	/	500 ден.
Опомена пред тужба за неплатени долгови по одобрени картички над 200 денари	/	600 ден.	/	1.000 ден.
Промена на лимити на картички	/	600 ден.	/	600 ден.
Подигање готовина од АТМ	без провизија	2%+120 ден.	0,3% мин.50 ден.	1.5% +100 ден.
Подигање готовина од АТМ или на шалтер на друга банка во земјата	1,5%+120 ден.	3%+150 ден.	2% мин.200 ден.	3%+150 ден.
Подигање готовина од АТМ или на шалтер на друга банка во странство	2%+200 ден.	3,5%+200 ден.	2,5% мин.300 ден.	3,5%+200 ден.
Плаќање на ПОС терминал во земјата и во странство	без провизија	без провизија	без провизија	без провизија
Надоместок за безготовинско плаќање на ПОС на три рати за износ над 1.500 до 6.000 ден.	Без надоместок	/	/	/
Надоместок за безготовинско плаќање на ПОС на шест рати за износ над 6.000 ден.	Без надоместок	/	/	/
Неосновано барање за charge back	мин. 2.000,00 денари + други стварни трошоци	мин. 2.000,00 денари + други стварни трошоци	мин. 2.000,00 денари + други стварни трошоци	мин. 2.000,00 денари + други стварни трошоци

## 2. DINERS парични картички

Подигање готовина на шалтер на Банката со Diners парични картички	5,0%
---	------